

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 16

Петок, 05 декември 2014 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Р.б	Стр.	Р.б	Стр.
446. Одлука за измена на распоредот на сретства во Буџетот на општина Струмица за 2014 година	3	451. Одлука за поништување на актите донесени за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018	11
447. Одлука за определување имиња на улици на подрачјето на град Струмица	5	452. Одлука за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018	12
448. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица ...	8	453. Одлука за пренесување на користењето и управувањето со водоводниот систем и колекторите за фекални води и атмосферски води за Индустриска зона „Север“..	12
449. Одлука за доделување на стипендија на Катерина Гркѓанова од с. Вељуса	9	454. Одлука за усвојување на Согодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село	13
450. Одлука за давање на времено користење на објект - основно училиште во с. Орманли	9	455. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7669/1 КО Струмица	14

- | | |
|---|--|
| <p>456. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1030 КО Добрејци 15</p> <p>457. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско 15</p> <p>458. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО Струмица 16</p> <p>459. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3150 КО Банско 17</p> <p>460. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4047 КО Куклиш 17</p> <p>461. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО Струмица 18</p> <p>462. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2022 КО Струмица 19</p> <p>463. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица 19</p> <p>464. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7767/2 КО Струмица 20</p> | <p>465. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1 КО Три Води 21</p> <p>Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 507/1 КО Просениково 21</p> <p>467. Програма за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен - обележја во Општина Струмица 22</p> <p>468. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година 23</p> <p>469. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ "Благој Јанков Мучето" Струмица 24</p> <p>470. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Домот за деца и млади "Благој Мучето" Струмица 25</p> <p>471. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈПЕД "Струмица гас" – Струмица 25</p> <p>472. Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално - финаиското работење на ЈПЕД "Струмица гас" – Струмица 26</p> <p>473. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско 26</p> |
|---|--|

- 474. Заклучок** за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО Струмица 27
- 475. Заклучок** за усвојување на Програмата за работа на Локална установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“, со проекти од областа на културата за 2015 година 28
- 476. Заклучок** за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ со финансиски план за 2015 година ... 28
- 477. Заклучок** за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ за 2015 година 29
- 478. Заклучок** за неприфаќање на иницијативата за отварање дисперзирани паралелки за средно образование во Ново Село 29
- 479. Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година 30
- 480. Квартален извештај** за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година 31

Оделение за општи и правни работи

- 481. Исправка** на Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Струмица 36

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8463/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

446.

Врз основа на член 36 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година и тоа:

Потпрограма Подставка	Буџет	Само- фин.	Дона- ции	Дотации	Кре- дити
D10 Месна самоуправа					
46499 Други трансфери	150.000	0	0	0	0
E00 Општинска администрација					
427110 Привремени вработувања	-600.000	0	0	0	0
G10 Поддршка на локалниот економски развој					
425990 Други договорни услуги	0	0	435.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	342.000	0	0
480190 Купување на друга опрема	0	0	45.000	0	0
423990 Други материјали	0	0	28.000	0	0
K10 Библиотекарство					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	-37.177	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	-13.478	0
424440 Поправки и одржување на машини	0	0	0	50.655	0
426990 Други оперативни расходи	-30.300	0	0	0	0
427110 Привремени вработувања	30.300	0	0	0	0
K20 Музичка и сценско-уметничка дејност					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	-3.038	0
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	-337	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	-832	0
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	-338	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	-22	0
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	-56	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	4.623	0
MBB Проекти за Цареви Кули					
482920 Изградба на други објекти	0	0	-850.000	0	0
N10 Основно образование					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	1.080.964	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	615.664	0
421110 Електрична енергија	0	0	0	-136.006	0
421240 Течни горива	0	0	0	-714.739	0
421210 Централно греење	0	0	0	-134.297	0
424410 Поправки и одржување на мебел	0	0	0	-20.000	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	0	-29.374	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	0	-582.212	0
427110 Привремени вработувања	0	0	0	-80.000	0
N20 Средно образование					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	688.321	0
401310 Персонален данок на доход од	0	0	0	35.738	0

402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	0	98.504	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	0	129.558	0
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	6.297	0
402220	Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	2.131	0
421110	Електрична енергија	0	0	0	-50.000	0
421240	Течни горива	0	0	0	-537.157	0
423110	Канцелариски материјали	0	0	0	-20.000	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	0	-200.000	0
424430	Поправки и одржување на опрема	0	0	0	-95.000	0
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	0	-58.392	0
V10	Детски градинки					
401130	Основни плати - други вработени	0	0	0	-215.000	0
401310	Персонален данок на доход од	0	0	0	-35.000	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	0	-75.000	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	0	-27.000	0
402220	Основен придонес за	0	0	0	-2.000	0
402310	Основни продонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	-4.000	0
421240	Течни горива	0	0	0	358.000	0
W00	Противпожарна заштита					
424190	Поправки на други возила	450.000	0	0	0	0

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ и станува составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2014 година.

Бр. 07-8463/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица

1. Се објавува Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8464/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

447.

Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11 и 163/13), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот

на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за определување на имиња на улици на
подрачјето на град Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши определување на имиња на улици во град Струмица.

Член 2

Во Генералниот урбанистички план на град Струмица се врши следното определување на имиња на улици:

- На улицата од точка 5016 до 5023, со технички број „3“, се определува името „Агроберза“;
- На улицата од точка 5002 до 5020, со технички број „5“, се определува името „Коле Китанов“;
- На улицата од точка 5023 до 5025, со технички број „9“, се определува името „Чедо Христов“;
- На улицата од точка 5010 до 5049, со технички број „11“, се определува името „Панко Бршнарлов“;
- На улицата од точка 5030 до 5040, со технички број „17“, се определува името „Мајка Тереза“;
- На улицата од точка 5014 до 5045, со технички број „15“, се определува името „23 Октомври“;
- На улицата од точка 5030 до 5029, со технички број „1“, се определува името „Бранко Панов“;
- На улицата од точка 5015 до 5001, со технички број „15а“, се определува името „Васил Хаџитосев“;
- На улицата од точка 5015-12 до 5052 и се определува името „Евлија Челебија“.

Член 3

Во Урбаните блокови 3 и 5 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5016-7 до 5016-4, со технички број „У-2“, се определува името „Баба Ванѓа“;

- На улицата од точка 5016-1 до 5016-9, со технички број „У-3“, се определува името „Кирил Тренчев“;
- На улицата од точка 5019 до 5020, со технички број „У-4“, се определува името „Ацо Алексов“;
- На улицата од точка 5016-6 до 5016-3, со технички број „У-5“, се определува името „Славчо Василев“;
- На улицата од точка 5016-8 до 5016-6, со технички број „У-6“, се определува името „Ѓуро Петров“.

Член 4

Во Урбан блок 15 се врши следното определување на име на улица:

- На улицата од точка 5005-1 до 5005-2, со технички број „1“ се определува името „Гаврило Радомир“.

Член 5

Во Урбан блок 16 се врши следното определување на имиња на улиците:

- Улиците со технички број „У-2“ и „У-11“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5023-1 до 5023-3 се определува името „Кемал Ататурк“;
- Улиците со технички број „У-8“ и „У-5“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5023-2 до 5023-4 се определува името „Димитар Качурков“;
- На улицата од точка 5024-1 до 5024-2, со технички број „У-3“ се определува името „Иван Николчев (Шопо)“.

Член 6

Во Урбаните блокови 17 и 17-1 се врши следното определување на име на улица:

- Улиците со технички број „5“ и „7“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5025-3 до 5023-3 се определува името „Георги Сувариев“.

Член 7

Во Урбан блок 18 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5023-1 до 5023-9, со технички број „У-1“ се определува името „Атанас Мучев“;
- Улиците со технички број „У-2“ и „У-13“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5023-2 до 5023-3 се определува името „Сандо Монеv“;

- На улицата од точка 5046 до 5023-4, со технички број „У-3“ се определува името „Свети Леонтие Ерусалимски“;
- На улицата од точка 5023-5 до 5023-6, со технички број „У-6“ се определува името „Димитар Циев“;
- На улицата од точка 5023-8 до 5023-7, со технички број „У-4“ се определува името „Ѓорги Мицев“;
- Улиците со технички број „У-5“ и „У-10“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5023-11 до 5023-10 се определува името „Ѓорги Самарџитрајков“.

Член 8

Во Урбан блок 19 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5028 до 5028-1, со технички број „103“ се определува името „Дончо Христоманов“;
- На улицата од точка 5028-5 до 5028-10, со технички број „102“ се определува името „Петар Миљковик - Пепек“;
- На улицата од точка 5028-2 до 5028-6, со технички број „201“ се определува името „Чедо Хаџијски“;
- На улицата од точка 5028-3 до 5028-7, со технички број „203“ се определува името „Миле Колев“;
- На улицата од точка 5028-4 до 5028-8, со технички број „205“ се определува името „Разловечко Востание“;
- На улицата од точка 5028-1 до 5028-9, со технички број „107“ се определува името „Франклин Рузвелт“.

Член 9

Во Урбан блок 21 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5025 до 5025-2, со технички број „2“ се определува името „Коста Мазнејков“;
- На улицата од точка 5025-1 до 5025-3, со технички број „1“ се определува името „Георгие Пецанов“.

Член 10

Во Урбаните блокови 25 и 26 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5051-1 до 5051-5, со технички број „9“ се определува името „Панде Масев“;

- На улицата од точка 5051-4 до 5051-6, со технички број „13“ се определува името „Костадин Стамболиев“;
- Улиците со технички број „2“ и „5“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5051-11 до 5051-7 се определува името „Христо Стамболиев“;
- Улиците со технички број „4“ и „7“ се спојуваат, односно на улицата од точка 5051-10 до 5051-8 се определува името „Иван Ајдински“;
- На улицата од точка 5051-2 до 5051-9, со технички број „8“ се определува името „Васе Туџаров“.

Член 11

Во Урбаните блокови 36 и 37 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5045-1 до 5036-2, со технички број „2“ се определува името „Атанас Јанев“;
- На улицата од точка 5045-2 до 5045-6, со технички број „1“ се определува името „Драгољуб Боцинов“;
- На улицата од точка 5045-5 до 5045-3, со технички број „4“ се определува името „Кољо Орцев“;
- На улицата од точка 5045-4 до 5036-1, со технички број „3“ се определува името „Тоше Проески“.

Член 12

Во Урбан блок 38 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5033-1 до 5033-3, со технички број „Бр.1“ се определува името „Панде Кујумџиев“;
- На улицата од точка 5036-1 до 5033-2, со технички број „Бр.3“ се определува името „Ристо Стаменов“.

Член 13

Во Урбан блок 41 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5033-1 до 5014-1 до 5033-4 и се определува името „Кирил Динков“;
- На улицата од точка 5033-2 до 5033-6 и се определува името „Лилјана Маркова Куцулова“;
- На улицата од точка 5033-3 до 5033-5 и се определува името „Васил Карчев“.

Член 14

Во Урбан блок 42 се врши следното определување на имиња на улиците:

- На улицата од точка 5015-1 до 5015-3, со технички број „1“ се определува името „Христо Јаневски“,
- На улицата од точка 5015-2 до 5015-4, со технички број „7“ се определува името „Стојан Гогов“.

Член 15

Донесената Одлука да се достави до Централниот регистар на Република Македонија за доделување на матичен број на новоименуваните улици и упис на податоците во електронскиот регистар.

Член 16

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8464/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8465/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

448.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за измена на Одлуката за авто-такси
превоз на патници на подрачјето на
општина Струмица

Член 1

Во член 52 од Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/10, 12/12, 28/12 и 21/13), зборовите: „ќе се применува од 01.01.2015 година“, се заменуваат со зборовите „ќе се применува од 01.01.2016 година“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 07-8465/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување стипендија на Катерина Гркљанова од с. Вељуса

Се објавува Одлуката за доделување стипендија на Катерина Гркљанова од с. Вељуса, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр.08-8466/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

449.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а за доделување стипендија на Катерина Гркљанова од с. Вељуса

Член 1

За помош во обезбедувањето услови за продолжување на образованието на високообразовна установа, Општина Струмица, доделува стипендија во износ од 10.000,00 денари месечно на Катерина Гркљанова од с. Вељуса, ќерка на Војо Гркљанов од с. Вељуса, кој им подлегна на повредите здобиени при гаснењето на шумскиот пожар од 23 јули 2012 година.

Член 2

Стипендијата се доделува за редовно студирање за период од 4 години на високообразовна установа, во 10 еднакви месечни рати, за периодот септември – јуни во тековната учебна година.

Член 3

Сретствата за исплата на стипендијата се обезбедуваат од Буџетот на општина Струмица.

Член 4

Исплатата на стипендијата ќе ја реализира Градоначалникот на општина Струмица, врз основа на оваа Одлука и доставена документација (извод од матична книга на родените и потврда за редовен упис на студентот на семестар во високообразовна установа, на лично доставена сметка).

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8466/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за давање на
времено користење на објект -
основно училиште во с. Орманли

Се објавува Одлуката за давање на временно користење на објект - основно училиште во с. Орманли, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8467/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

449.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а за давање на временно користење на објект - основно училиште во с. Орманли

Член 1

Со оваа Одлука на Ловечкото друштво „Скоруш“ Куклиш му се дава на временно користење објект – основно училиште во с. Орманли, сопственост на општина Струмица.

Член 2

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои еден од корисникот и двајца од сопственикот.

Член 3

Објектот од член 1 на оваа Одлука сопственикот го дава на користење за временски период од 10 години, со можност за продолжување, без надоместок, односно до изнаоѓање на трајно решение за сместување на друштвото.

Во временскиот термин, корисникот може да врши инвестициони вложувања во објектот на свој трошок, за подобрување на условите за работа, но со претходна согласност од сопственикот.

Член 4

Од денот на примопредавањето на објектот, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 5

На корисникот не му е дозволено да го издава објектот од член 1 на оваа Одлука во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 6

Правото на користење на објектот на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана за вршење на дејност;
- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;
- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот;
- доколку на несовесен начин нанесе штета на објектот и просториите;
- ако навремено не ги извршува тековните обврски.

Член 7

Градоначалникот на општина Струмица со корисникот ќе склучи посебен договор за начинот на користење на објектот со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8467/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за поништување на актите донесени за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018

Се објавува Одлуката за поништување на актите донесени за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8468/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

451.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за поништување на актите донесени за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018

Член 1

Се поништуваат актите, донесени од Советот на општина Струмица и Градоначалникот на општина Струмица, за спроведување на постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 и тоа:

1. Заклучокот за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 број 07-1787/1 од 01.03.2013 година.

2. Одлуката за организирање на јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 број 08-1787/3 од 18.03.2013 година.

3. Одлуката за организирање на јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 број 08-1787/4 од 18.03.2013 година.

4. Решението за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 број 08-1787/5 од 18.03.2013 година.

5. Соопштението за организирање јавна анкета и јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица,

општина Струмица 2013-2018 број 08-1787/6 од 18.03.2013 година.

Член 2

Се поништуваат и сите акти донесени од Комисијата за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018.

Член 3

За оваа Одлука да се извести изготвувачот на планот, нарачателот на планот и надлежното министерство.

Член 4

Постапката, за донесување на Деталниот урбанистички план за една парцела, на КП бр.2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018, да отпочне од почеток.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8468/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018

Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина

Струмица 2013-2018, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8469/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

452.

Врз основа на член 11 и 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а **за утврдување Нацрт ДУП за една** **парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок** **12, Урбана единица 2 по ГУП) во** **Струмица, општина Струмица 2013-2018**

Член 1

Се утврдува Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018.

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 172,42 м². Просторот на планскиот опфат на ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица граничи:

- Од исток со КП бр.2429;
- Од север со КП бр.2426;
- Од запад со собирна ул. „Тимо Тренчев“;
- Од југ со КП бр.2431.

Член 3

Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018 е изработен од Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со техн. број 32.01-11/12 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските рашенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8469/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за пренесување на користењето и управувањето со водоводниот систем и колекторите за фекални води и атмосферски води за индустриска зона Север

Се објавува Одлуката за пренесување на користењето и управувањето со водоводниот систем и колекторите за фекални води и атмосферски води за Индустриска зона Север, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8470/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

453.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за пренесување на користењето и
управувањето со водоводниот систем и
колекторите за фекални води и
атмосферски води за Индустриска зона
„Север“

Член 1

Се пренесува користењето и управувањето со водоводниот систем за Индустриска зона „Север“, сопственост на Општина Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица без надоместок.

Член 2

Се пренесува користењето и управувањето со Колекторот за фекални води за Индустриска зона „Север“, сопственост на Општина Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица без надоместок.

Член 3

Се пренесува користењето и управувањето со Колекторот за атмосферски води за Индустриска зона „Север“, сопственост на Општина Струмица, на ЈПКД „Комуналец“ Струмица без надоместок.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8470/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за усвојување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село

Се објавува Одлуката за усвојување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на

извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8471/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

454.

Врз основа на член 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за усвојување на Спогодбата за начинот
и условите за заедничко организирање
на извршувањето на линискиот превоз
на патници за општините: Струмица,
Босилово, Василево и Ново Село

Член 1

Се усвојува Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на општина Струмица, во името на Општина Струмица, да ја потпише заедничката Спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр. 07-8471/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7669/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7669/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8472/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

455.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7669/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко -

планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на КП бр. 7669/1 КО Струмица, во сопственост на Благо Доновски од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 25 и 26, објектот на КП бр. 7669/1 КО Струмица, се наоѓа на земјиште со намена заштитно зеленило веднаш до ободниот канал, на земјиште сопственост на Република Македонија – корисник ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8472/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1030 КО Добрејци

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1030 КО Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8473/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

456.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување неисполнети услови за
донесување на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 1030 КО Добрејци

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на КП бр. 1030 КО Добрејци, во сопственост на Симеон Цунев од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 5, објектот на КП бр.1030 КО Добрејци, се наоѓа на земјиште со намена Г 2,3,4-лесна и незагадувачка индустрија, на земјиште сопственост на Симеон Цунев 2/4 и Данче Шеримова 2/4 идеален дел.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8473/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура
на КП бр. 3381/8 КО Банско

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8474/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

457.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за промена на трасата на
сообраќајната инфраструктура на КП бр.
3381/8 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на КП бр. 3381/8 КО Банско, во сопственост на Демирани Демиров од с. Банско.

Според УДНМ на с. Банско, објектот на КП бр. 3381/8 КО Банско се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна

инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8474/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8475/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

458.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и

21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5930/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на КП бр. 5930/1 КО Струмица, во сопственост на Атанас Стојанов од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 23, објектот на КП бр. 5930/1 КО Струмица навлегува на тротоар на ул Елка Јанкова, на земјиште сопственост на лицето Атанас Стојанов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8475/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3150 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3150 КО Банско,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8476/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

459.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3150 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 3150 КО Банско, во сопственост на Кољо Малчев од с. Банско.

Според УП с. Банско, објектот на КП бр. 3150 КО Банско навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на лицето Кољо Малчев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8476/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4047 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4047 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8477/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

460.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4047 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр.

4047 КО Куклиш, во сопственост на Владо Кршков од с.Куклиш.

Според ГУП с. Куклиш, објектот на КП бр. 4047 КО Куклиш навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на лицето Владо Кршков.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8477/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8478/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

461.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5897 и 6383/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 5897, 6383/1 КО Струмица во сопственост на Кокан Каменчев од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 23, објектот на КП бр. 5897, 6383/1 КО Струмица навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на лицето Кокан Каменчев КП бр. 5897 и земјиште со незапишани права КП бр. 6383/1.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8478/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2022 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2022 КО

Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8479/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

462.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2022 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа и помошен објект, кој се наоѓаат на КП бр. 2022 КО Струмица во сопственост на Стојчо Ѓоргиев од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 20, објектот на КП бр. 2022 КО Струмица навлегува во траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Стојчо Ѓоргиев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8479/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8480/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

463.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен

објект, станбена кука А1, кој се наоѓа на КП бр. 6373 и 5552 КО Струмица во сопственост на Шакир Камберов од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 8, објектот на КП бр. 6373 и 5557 КО Струмица навлегува во траса на ул 5-ти Ноември, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8480/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7767/2 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7767/2 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8481/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

464.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7767/2 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд кука, кој се наоѓа на КП бр. 7767/2 КО Струмица, во сопственост на лицето Костадин Пандев од Струмица.

Согласно ГУП на град Струмица, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Костадин Пандев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8481/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1 КО Три Води

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1

КО Три Води, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8482/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

465.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а **за утврдување потреба од донесување** **на урбанистичко - планска** **документација за проширување на** **планскиот опфат за КП бр. 1 КО Три** **Води**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 1 КО Три Води, во сопственост на Благој Гогов од Струмица.

Објектот на КП бр.1 КО Три Води, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија - корисник ЈП Македонски Шуми.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8482/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 507/1 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 507/1 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8483/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

466.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

О д л у к а **за утврдување потреба од донесување** **на урбанистичко - планска** **документација за проширување на** **плански опфат за КП бр. 507/1 КО** **Просениково**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, училишна зграда - Б1-1 основно

образование, кој се наоѓа на КП бр. 507/1 КО Струмица, во сопственост на ООУ Герас Цунев од с. Просениково.

Согласно УПС с. Просениково, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8483/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица

Се објавува Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8484/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

467.

Врз основа на член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Програма за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица

Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности во Општина Струмица со спомен-обележја во општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 22/12 и 14/14) се дополнува:

I. во глава:

Настани и личности што ќе се одбележат:

со став 5:

- Спомен – обележје - Спомен-плоча за настан од Илинденскиот период, во центарот на населбата (малиот парк), спроти Домот на културата во с. Дабиле

II. Во глава:

Податоци за личностите и настаните за кои се предлага подигање на спомен-обележје

Со став 4:

- Спомен – обележје - Спомен-плоча за настан од Илинденскиот период во центарот на населбата (малиот парк), спроти Домот на културата во с. Дабиле

Во текот на 1895 година, во Струмичкиот револуционерен округ се формирани повеќе месни комитети на Внатрешната македонска револуционерна организација меѓу кои и Месниот комитет, во населеното место Дабиле. Членовите на Месниот комитет од Дабиле, активно учествувале во настаните од илинденскиот период, а дел од нив учествувале и во настаните поврзани со Младотурската револуција од 1908 година.

Со поставувањето на Спомен-плоча со имињата на членовите на Месниот комитет од Дабиле од 1895 година, ќе изрази почит кон споменот за нив и нивните дела, опишан во историјата и пренесуван од колено на колено помеѓу жителите од Дабиле и Струмичкиот регион.

Во центарот на населбата (малиот парк), спроти Домот на културата, во тој период постоела куќа во која е формиран Месниот комитет на ВМРО за с. Дабиле

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8484/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8485/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

468.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Струмица за 2014 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/13, 1/14, 2/14, 8/14, 11/14, 13/14 и 14/14), се вршат следните дополнувања:

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

Во табелата:

- По реден број 23 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
24	ДУП за дел од Блок бр. 14, со граничен опфат: - ул. „Горги Василев“; - ул. „Бр. 5“; - дел од ул. „Бр. 1“; и - ГП 14-40	Самофинансирање
25	ДУП за дел од Блок бр. 20 (Блок бр. 7 по ГУП), со граничен опфат: - од североисток, северозапад, југоисток и југозапад по ул. „Мито Хаџи-Василев – Јасмин“ и краци на истоимената улица	Самофинансирање

Во глава

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

Во табелата:

- По реден број 14 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
15	КП бр. 429, 432, 433 и 434 КО Градско Балдовци	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8485/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8486/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

469.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за библиотеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10 и 51/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Решение
за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, поради истек на мандатот, се разрешуваат: Иван Котев, Цвета Андонова и Никола Стоилов.

2. За членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица се именуваат:

- Иван Котев
- Ана Витанова Рингачева
- Марија Брндевска
- Нада Витанова, и
- Наташа Василевска Трајчевска

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8486/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади

„Благој Мучето“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8487/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

470.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, поради истек на мандатот, се разрешуваат: Велика Бундевска и Ристо Секулов.

2. За членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица се именуваат:

- Софија Калаџиева, и
- Гоце Здравков

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8487/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8488/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

471.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Никола Банов, Никола Китановски, Соња Куртовиќ, Ристо Пецев и Николчо Угринов.

2. За членови во Управниот одбор на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, се именуваат:

- Соња Куртовиќ
- Тони Богоев
- Сања Најданова
- Ристо Пецев, и
- Николчо Угринов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8488/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8489/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

472.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Решение

за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица

1. Од должноста членови на Надзорниот Одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Катица Кузмановска, Александар Новоселски, Милица Димонцалиева, Марија Белмезова, Мирослав Ајтовски, Лилјана Јакова и Тони Богоев.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, се именуваат:

- Лилјана Јакова
- Александар Муканов
- Сања Митева
- Марија Белмезова, и
- Јосип Василев

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8489/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско

1. Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3255/2 КО Банско, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8490/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

473.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

З а к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3255/2 КО Банско

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3255/2 КО Банско, за да се изврши промена во Геодетскиот елаборат.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8490/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7,

7338/19, 7338/22 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8491/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

474.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

З а к л у ч о к

за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7338/1, 7338/7, 7338/19, 7338/22 КО Струмица, до разрешување на имотно-правните односи.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8491/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со проекти од областа на културата за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со проекти од областа на културата за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8492/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

475.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10 и 51/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со проекти од областа на културата за 2015 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со проекти од областа на културата за 2015 година, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-197/3 од 05.11.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8492/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица со финасиски план за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица со финасиски план за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8493/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

476.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица со финасиски план за 2015 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица со финансиски план за 2015 година, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-109/1 од 11.11.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8493/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2015 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8494/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

477.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа –
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2015 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2015 година, донесена од Управниот одбор со Одлука бр. 02-270/2 од 29.10.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8494/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за неприфаќање на иницијативата за отварање дисперзирани паралелки за средно образование во Ново Село

Се објавува Заклучокот за неприфаќање на иницијативата за отварање дисперзирани паралелки за средно образование во Ново Село, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8495/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

478.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Заклучок

за неприфаќање на иницијативата за отварање дисперзирани паралелки за средно образование во Ново Село

1. Не се прифаќа иницијативата за отварање дисперзирани паралелки за средно образование во Ново Село, број 03-1303/5 од 12.11.2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8495/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 04.12.2014 година.

Бр. 08-8496/2 Општина Струмица
05.12.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

479.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 04.12.2014 година, донесе

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-8496/1 Совет на општина Струмица
05.12.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

480.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2014 година

Општина: Струмица
Извештаен период: од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2014
(ден, месец, година)

	Буџет за 2014 година		Намиска дојница за 2014 година		Саморнамањски дојности за 2014 година		Дојница за 2014 година		Кредити за 2014 година		Вкупно за 2014 година		Останок
	План	Реализација за 3 (трет) квартал	План	Реализација за 3 (трет) квартал	План	Реализација за 3 (трет) квартал	План	Реализација за 3 (трет) квартал	План	Реализација за 3 (трет) квартал	План	Реализација за 3 (трет) квартал	
Приходи - Квартал 3(трет)													
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЉАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.210.245	204.479.996	452.867.463	324.684.164	57.940.000	30.728.282	33.672.446	6.882.369	0	0	991.810.164	570.774.631	421.035.353
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	218.340.634	128.738.274	452.867.463	315.722.262	55.680.000	27.743.466	1.800.000	763.536	0	0	726.617.427	472.967.572	255.646.655
КАПИТАЛЕН БИЉАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	94.469.689	40.140.629	0	0	0	0	0	0	0	0	94.469.689	40.140.629	54.356.060
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	323.369.000	119.894.110	0	0	2.260.000	453.046	31.872.446	10.374.233	0	0	357.482.446	130.721.368	236.771.037
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ													
711 Данок од доход од добивка и од капитални добивки	352.016.500	148.866.124	0	0	0	0	0	0	0	0	352.016.500	148.866.124	203.153.276
712 Придоносот за социјално осигурување	5.000.000	4.557.220	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.557.220	482.860
713 Данок на имот	46.000.000	42.954.138	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	42.954.138	5.046.862
714 Домашни даноци на стоки и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715 Данок од метуриодна трговија и трансакции (царини и даноци)	299.619.500	101.012.438	0	0	0	0	0	0	0	0	299.619.500	101.012.438	187.607.064
717 Данок на специфични услуги	400.000	362.230	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	362.230	37.770
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	46.634.934	27.767.653	0	0	57.940.000	30.712.792	0	0	0	0	400.000	362.230	37.770
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ													
721 Претприемачки приход и приход од имот	5.000.000	1.768.081	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.768.081	3.211.619
722 Гроби, судски и административни такси	800.000	286.024	0	0	65.829.000	28.972.528	0	0	0	0	57.433.000	28.972.528	28.254.446
723 Такси и надоместоци	200.000	0	0	0	0	50	0	0	0	0	200.000	50	169.650
724 Други Владици услуги	45.634.934	25.702.558	0	0	1.317.000	1.940.214	0	0	0	0	44.951.934	27.543.172	17.406.762
725 Други недовночни приходи	46.555.811	29.626.808	452.867.463	324.684.164	0	0	33.672.446	7.383.752	0	0	532.215.750	351.894.725	170.231.025
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ													
741 Трансфер од други нивоа на власт	46.555.811	29.626.808	452.867.463	324.684.164	0	0	0	0	0	0	46.555.811	29.626.808	144.032.331
742 Дојници од странство	0	0	0	0	0	0	33.672.446	8.882.369	0	0	33.672.446	8.882.369	24.760.057
744 Трансфер дојници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ													
751 Краткорочни позајмици во земајта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753 Долгорочни обврзани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСКО													
761 Меѓународни резерви и тејини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762 Странски влади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769 Други задолжувача во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 ПРОЦАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
771 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 ПРИХОДИ ОД ОПШТАТА НА ЗАЕМИ													
781 Приходи од валутите на дадени земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ													
73 Продажбана капитална средства	94.469.689	40.140.629	0	0	0	0	0	0	0	0	94.469.689	40.140.629	54.356.060
731 Продажбана стоки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732 Продажбана земиште и нематеријални вложувања	94.469.689	40.140.629	0	0	0	0	0	0	0	0	94.469.689	40.140.629	54.356.060
734 Приходи од дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 Трансфер од други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743 Капитални дојници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Објаснување на грешки

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Струмица

Квартал:

од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година

Датум на поднесување на извештајот:

15.10.2014

(ден, месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари					0
февруари					0
март					0
април					0
мај					0
јуни					0
јули	5.653.643	1.120.922		103.906.842	110.681.407
август	8.187.033	758.841		94.555.403	103.501.277
септември	5.040.014	2.468.913		91.520.101	99.029.028
октомври					0
ноември					0
декември					0

Образложение

Општина Струмица до 31.07.2014 година има вкупно достасани обврски во износ од 110.681.407,00 денари, од кои 98.870.977,00 се капитални обврски, а износот од 11.810.430,00 денари се тековни обврски. Недостасани обврски на Општина Струмица до 31.07.2014 година се во износ од 75.339.625,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.08.2014 година изнесуваат 103.501.277,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 8.187.033,00 денари, а износот од 758.841,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски од вкупните обврски се во износ од 92.629.951,00 денари а тековните обврски изнесуваат 10.871.326,00 денари. Општина Струмица до 31.08.2014 година има недостасани обврски во износ од 75.582.669,00 денари.

Општина Струмица до 30.09.2014 година има вкупно достасани обврски во износ од 99.029.028,00 денари. Вкупни капитални обврски се во износ од 87.683.135,00 денари а износот од 11.345.893,00 денари се тековни достасани обврски до овој период. Вкупните недостасани обврски изнесуваат 71.816.494,00 денари и во најголем дел се однесуваат за капитални инвестиции

(во денари)

Ракодна станица	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	514.909
423	2.195.337
424	102.500
425	1.693.290
426	6.839.857
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	475.037
481	
482	86.945.196
483	
484	
485	
486	262.902
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	99.029.028

481.

По извршената проверка во изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Струмица број 07-501/1 од 23.12.2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/12), направена е техничка грешка, поради што се дава

**Исправка
на Листата за определување на имиња
на улици, плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти на
подрачјето на општина Струмица**

Во Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/12) се врши следната исправка:

Во точка:

За имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Струмица се определуваат:

- во алинеја 16 зборовите „Стевчо Василев“ се заменуваат со зборовите „Славчо Василев“.

Бр. 03-8426/1
02.12.2014 год.
Струмица

Одделение за правни и
општи работи при
Општина Струмица